

1. Подели и запиши го остатокот!

$6 : 2 = \underline{\quad}$

$14 : 2 = \underline{\quad}$

$7 : 2 = \underline{\quad}$

$15 : 2 = \underline{\quad}$

$10 : 2 = \underline{\quad}$

$18 : 2 = \underline{\quad}$

$11 : 2 = \underline{\quad}$

$19 : 2 = \underline{\quad}$

$6 : 3 = \underline{\quad}$

$21 : 3 = \underline{\quad}$

$7 : 3 = \underline{\quad}$

$22 : 3 = \underline{\quad}$

$8 : 3 = \underline{\quad}$

$23 : 3 = \underline{\quad}$

$8 : 4 = \underline{\quad}$

$24 : 4 = \underline{\quad}$

$9 : 4 = \underline{\quad}$

$25 : 4 = \underline{\quad}$

$10 : 4 = \underline{\quad}$

$26 : 4 = \underline{\quad}$

$11 : 4 = \underline{\quad}$

$27 : 4 = \underline{\quad}$

1. Подели и запиши го остатокот, а потоа направи проверка! (следи го примерот)

$10 : 3 = 4 \text{ остаток } 1$

$16 : 3 = \underline{\quad} \text{ остаток } \underline{\quad}$

$10 = 3 \cdot 4 + 1$

$3 \cdot 4 + 1 = 10$

$18 : 4 = \underline{\quad} \text{ остаток } \underline{\quad}$

$17 : 5 = \underline{\quad} \text{ остаток } \underline{\quad}$

$22 : 6 = \underline{\quad}$

$42 : 9 = \underline{\quad}$

име и презиме _____